

Reklamni kanali (Makedonski)

Vrsta: Seminarski ð Broj strana: 23 ð Nivo: Ekonomski fakultet

Рекламните канали. Весниците и списанијата како носители на реклами.

Рекламните канали. Радио и телевизиското значење и нивното влијание врз печатените медиуми.

Каналите се едни од најважните елементи во комуникациониот систем. Тоа е термин земен од информатиката и користен во семиотиката за карактеристиките на физичката средина-материјата и енергијата-со кои што знакот се пренесува од испраќачот до примателот. Погодно е и друго определување: "...целосен систем за пгедавање сигнал од фазата влез до фазата излез."

Очигледно е, дека карактеристиките на каналите се многу вазни, како базичната и најкорисна класификација на рекламите е направена имено во зависност од рекламните носители-печатена реклама; радио реклами; телевизиска реклама и.т.н.

Од гледна точка на медиумските канали имено печатената реклама е водечка. Vo почетокот таа го користела своето познавanje и poetika на radioreklamata, а posle тоа-и на televiziskata reklama. Potoa radio- i televiziskata reklama se emancipirale, se preobrazuvaat vo celosni nositeli na specifičnoto poznavanje. Така тие започнуваат да влијаат обратно врз печатената реклама. Од тој момент печатената реклама од водечки тип преминува во одбранителна позиција, како заедничка radio- i televiziska poetika, за да се оформи celosno.

Тоа е целосно законодавен процес, како радиото и телевизијата го користат системот на знакови коишто влијае посилно и поефективно на емоциите и се полесни за ментална обработка.

Независно од нивното адаптирање реџатените mediumi а особено весниците не се победници во битката со радиото и телевизијата: "Основниот проблем за современиот издавач е што тиражите на весниците и општото број на читатели не е во согласност со домаќинствата и порастот на населението. Vкупниот tiraž faktički ne se zgolemil niz osumdesetite godini i navistina se namalil niz nekoi od godinите од овој период. Уште поголем проблем е што младите не ги читат весниците, тоа е затоа што tie formirani vrz osnova na drug tip mediumi".

Предности на печатената реклама

Печатените реклами имаат и некои предности. Едно од најважните е во однос на радио-и телевизиската реклама вниманието кaj печатената реклама е значително по целонасочено. Поради тоа а и поради други причини весниците и списанијата имаат позиција на перспективни реклами носители за многу реклами даватели. Edno od tie испитување vo SAD se prikažalo, deka 88% od korisnicite se izrazile zadovolitelno kon reklamata vo vesnicite, 81% kon reklamata vo spisanijata, 73% vo odnos na televiziskata reklama, 52% vo odnos na nadvoreшната reklama, 25% vo odnos na reklamatata po pošta. Zadovolitelni se i rezultatite od nacionalното istražuvanje sprovedeno niz 1977god. od Franklin Carlile i Honjard Leonard pri што reklamata vo vesnicite, reklamata vo spisanijata, radio- televiziskata reklama биле rangirani на исто ниво vrz osnova nivnото viduvanje.

Меренje на efektivnosta na mediumite

Edno od најважните истражувања во ова однесување е во врска со auditoriумot на mediumite. Auditoriумot може да се meri preku različni metodi, na primer: recent reading, reading habit i through-the book. Suštinata na recent reading e sećavanjeto na zabeležni publikaciите во последните tri meseci. Zadovolitelna e i vtorata procedura no so nea može da se razbere brojot na pročitanosta na edno i isto izdanie. Tretata procedura e ušte pousovršena no e poskapa i se ostvaruва пoteško. Mnogu važen pokazatel za specijalistite за reklami e eksposizijata на reklamata во reklamnite носители- nejzinoto zabeležuвање, аsocираенje и pročituvanje. Ovie pokazateli se користат во меренето на najavtoritetната во таа област kompanija-STARCH. Zabeležуването на reklamata е функција од неколку фактори:

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. -----**

[www.maturskiradovi.net](http://www.maturskiradovi.net)

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)